



С О О П Ш Т Е Н И Е

Ракометната Федерација на Македонија објавува:

КОНКУРС

Согласно член 5 од Пропозициите за кадетски лиги, за организација на Final Four финален турнир во кадетска машка конкуренција, за клубови од кадетска машка лига I, II и III група, за организатор на Final Four натпревар за 1-во пласираните екипи по групи и 2-рата најдобро пласирана екипа од сите три групи, кој треба да се одигра на 01 или 02 јуни 2019 год.

Победниците играат за 1-во и 2-ро место, а поразените за 3-то и 4-то место.

Организацијата на финалниот турнир ќе ја добие екипа или субјектот што ќе достави пријава со најдобри услови.

Минимални услови за добивање на организација се:

- уплата за пехари и медали во РФМ за I-во, II-ро и III-то место, како и пехари за најдобар стрелец, голман и играч, во висина од 18.000,00 ден.;
- покривање на трошоци за спортска сала;
- покривање на трошоци за службени лица;
- покривање на трошоци за редарска служба;
- покривање на трошоци за медицинско возило;
- покривање на трошоци за ПП бригада

Последните три ставки се ставени согласно член 8 став 2 од Законот за спречување на насилство и недостојно однесување на спортските натпревари.

Сите заинтересирани за организација доставуваат пријава до Ракометната Федерација на Македонија (адреса: бул. Кузман Јосифовски Питу 15, Скопје) во писмена форма во затворен плик со назнака (за Конкурс) или на е-маил: marija.rfm@gmail.com Конкурсот трае од 17.05.2019 до 27.05.2019 год. до 11:00h (секоја пријава пристигната после 11:00h нема да биде предмет на разгледување) и е објавен на веб страната на РФМ www.macedoniahandball.com.mk

Состанок со екипите и заинтересираните субјекти за организација на Final Four финалниот турнир по групи и отворање на пријавите, ќе се одржи во просториите на Ракометната Федерација на Македонија на ден 27.05.2019 год. (понеделник) со почеток во 11:00 часот.

Изготвил:
Координатор за младински лиги
и кадетска машка лига
Марија Јовчева

Потврдил:
Комесар за младински натпревари
Јовица Крстаноски